

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА**

<b>СОДРЖИНА:</b>	<b>Страна</b>
<b>КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка за 2020 г	2
Консолидиран Извештај за финансиската состојба на ден 31.12.2020 г	3
Консолидиран Извештај за паричните текови за 2020 г	4
Консолидиран Извештај за промените на главнината за 2020 г	5
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	6-26

## ГРОЗД АД Струмица

### КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ За годината што завршува на 31 Декември 2020 и 2019 (во 000 ден)

	Белешки	01.01. - 31.12.	
		2020	2019
Приходи од продажба	4	324.414	349.811
Останати оперативни приходи	5	53.699	13.609
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		24.821	36.972
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(150.257)	(160.018)
Набавна вредност на стоки и материјали	8	(25.391)	(23.176)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(31.627)	(31.783)
Плати и надомести	10	(54.800)	(58.716)
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	(39.611)	(33.971)
Останати трошоци од работењето(нематер)	12	(68.953)	(48.071)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	13	(3.347)	(3.688)
<b>Добивка/загуба од оперативно работење</b>		<b>28.948</b>	<b>40.969</b>
Финансиски приходи	6	245	14.656
Финансиски расходи	14	(966)	(1.694)
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>		<b>28.227</b>	<b>53.931</b>
Данок од добивка	15	(3.000)	(4.310)
<b>Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување</b>		<b>25.227</b>	<b>49.621</b>
Број на акции:		25.551	25.551
<b>Заработка по акција (во МКД)</b>	16	<b>987</b>	<b>1.942</b>

*Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки*

*Одговорен сметководител  
Султанка Ташева*

*Директор  
Васе Митев*

## ГРОЗД АД Струмица

### КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ

на 31 Декември 2020 и 2019 (во 000 ден)

<b>СРЕДСТВА</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Долгорочни средства</b>			
Материјални средства	17	452.222	480.629
Долгорочни финансиски средства	18	67.536	67.536
		<b>519.758</b>	<b>548.165</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	19	244.522	214.767
Побарувања за аванси во земјата	20	7.385	4.144
Парични средства и еквивал на парични средства	21	95.536	102.619
Побарувања од купувачи	22	89.816	86.791
Побарувања од државата и други институции	23	2.158	1.119
Останати побарувања и АВР	24	6.297	5.697
		<b>445.714</b>	<b>415.137</b>
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<b>965.472</b>	<b>963.302</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Запишан основен капитал на матично друштво	ПГ	88.162	88.162
Малцински Акционерски капитал (не е формула од		21.865	21.865
Ревалоризациона резерва	ПГ	27.979	29.497
Резерви	ПГ	86.446	86.446
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	657.187	607.566
Добивка за финансиската година	БУ	25.227	49.621
		<b>906.866</b>	<b>883.157</b>
<b>Долгорочни обврски</b>	<b>26</b>	<b>2.543</b>	<b>11.711</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	27	26.919	60.757
Обврски за аванси депозити и кауции	28	556	-
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и др. давачки	29	3.745	2.453
Обврски према вработените	30	2.480	2.715
Останати краткорочни обврски, останати резервирања и ПВР	31	1.327	388
Краткорочни финансиски обврски	32	21.036	2.121
		<b>56.063</b>	<b>68.434</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>965.472</b>	<b>963.302</b>

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки  
 Одговорен сметководител Директор  
 Султанка Ташева Васе Митев

## ГРОЗД АД Струмица

### КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ за годината која завршува на 31.12.2020 и 31.12.2019 (во 000 денари)

<b>Готовински текови од деловни активности</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	25.227	49.621
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(29.755)	(41.440)
Побарувања од купувачи	(3.025)	(20.158)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(3.241)	(536)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(1.039)	1.702
Побарувања од вработените		
Останати краткорочни побарувања и АВР		
Обврски спрема добавувачи	(33.838)	21.207
Обврски за аванси, депозити и кауции	556	(20)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	1.292	(2.855)
Обврски кон вработените	(235)	(174)
Тековни даночни обврски		
Обврски по заеми и кредити	18.915	(2.073)
Останати краткорочни обврски и ПВР	939	276
	<b>(24.204)</b>	<b>5.550</b>
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>		
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	28.407	(31.466)
	<b>28.407</b>	<b>(31.466)</b>
<b>Готовински текови од финансиски активности</b>		
Зголемување/намалување на краткорочни пласмани	(600)	3.363
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(9.168)	(9.772)
Зголемување/намалување на капиталот	(1.518)	29.420
Краткорочни финансиски вложувања		
	<b>(11.286)</b>	<b>23.011</b>
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>(7.083)</b>	<b>(2.905)</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>115.735</b>	<b>118.640</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>108.652</b>	<b>115.735</b>

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки  
Одговорен сметководител Директор  
Султанка Ташева Васе Митев

## ГРОЗД АД Струмица

Консолидиран извештај за промена на главнината на 31 декември 2020 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Малцинск о учество	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Вкупно
<b>Состојба на 01.01.2020</b>	<b>88.162</b>	<b>21.865</b>	<b>607.567</b>	<b>49.621</b>	<b>115.942</b>	<b>883.157</b>
<b>Промени на капиталот за 2020</b>					<b>(1.518)</b>	
Малцински Акционерски капитал						
Издавање /објавување на акционерски капитал						
Дивиденди - за членови на УО						
Вкупна сеопфатна добивка за год.				25.227		
Трансфер/пренос на задржана доб.						
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>88.162</b>	<b>21.865</b>	<b>607.567</b>	<b>74.848</b>	<b>114.424</b>	<b>906.866</b>
<b>Состојба на 01.01.2019</b>	<b>88.162</b>	<b>9.104</b>	<b>532.563</b>	<b>56.903</b>	<b>117.384</b>	<b>804.116</b>
<b>Промени на капиталот за 2019</b>			<b>18.101</b>			<b>18.101</b>
Малцински Акционерски капитал		<b>12.761</b>				<b>12.761</b>
Издавање /објавување на акционерски капитал						-
Дивиденди - за членови на УО						-
Вкупна сеопфатна добивка за год.				49.621		<b>49.621</b>
Трансфер/пренос на задржана доб.			56.903	(56.903)	(1.442)	<b>(1.442)</b>
<b>Состојба на 31.12.2019</b>	<b>88.162</b>	<b>21.865</b>	<b>607.567</b>	<b>49.621</b>	<b>115.942</b>	<b>883.157</b>

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител  
Султанка Ташева

Директор  
Васе Митев

## ГРОЗД АД Струмица

### 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

**Назив и регистрација:**

Акционерско друштво ГРОЗД АД Струмица

**Форма на трговското друштво : АД**

ЕМБС -4045246

**Седиште, телефон, е-маил**

**Седиштето** на друштвото се наоѓа на ул Цветан Димов-бб-Стадион/Струмица, Струмица

Тел: 034 344-249

е-маил : grozd@grozd.mk

**Дејност и вработени :**

Основна дејност на друштвото е производство на освежителни пијалоци; производство на минерална вода и друга флаширана водаалкохолни . Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејност според регистрацијата на друштвото.

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2020 година е 138 вработени (2019;158)

**Основачи и одговорност:**

Основачи на друштвото се :

1. Акционери согласно со акционерска книга

Вид на акции: обични 25.551

Број на издадени акции : 25.551

Номинална вредност на една акција 50 ЕУР

Запишан капитал : 1.277.550 ЕУР

Број на иматели 42

Број на сопственички позиции 43

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Васе Митев, Извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Овие финансиски извештаи се одобрени од одборот на директори на 09 март 2021 година.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 2. Основа за составување на финансиските извештаи

#### 2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Финансиските извештаи за друштвото се Консолидирани, во нив се содржани ревидираните финансиски извештаи на Струмичко Поле АД Василево и неревидираните Финансиски извештаи на Жито Струмица АД Струмица. Грозд АД е доминантен сопственик и во двете друштва: Во Струмичко Поле АД Василево со 98.98 %, а во Жито Струмица АД Струмица со 88.27% со управувачка моќ врз оперативните и финансиски активности на двете друштва.

#### 2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

#### 2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

## ГРОЗД АД Струмица

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

### 2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### 3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2018 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

### 3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

#### 3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото



## ГРОЗД АД Струмица

- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

### 3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

### 3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

### 3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

### 3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

## 3.2. Расходи

### 3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите:

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

### 3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие

## ГРОЗД АД Струмица

се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

### 3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година се како следи:

	2020	2019
ЕУР	61,6940	61,4856
УСД	50,2353	54,9518

### 3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2018: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите временски разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

## 3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

## 3.4. Нематеријални и материјални вложувања

### 3.4.1. Недвижности постројки и опрема (НПО)

### 3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

### Модел на ревалоризација

Недвижностите се евидентирани по ревалоризираната вредност, која ја претставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана депрецијација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите треба да се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот за известување. Последна проценка е вршена за потребите на трансформацијата на општествениот капитал во средината на деведесеттите години од минатиот век.

### 3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2020 година во однос на 2019 година се следните:

Недвижнини	2,5-10%	2,5-10%
Деловен инвентар и Мебел	5-20%	5-20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20-25%	20-25%

Сите стапки се зголемени за 50% поради работа во две и три смени

### 3.7.Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

## ГРОЗД АД Струмица

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

### 3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

### 3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположиви за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположиви за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### 3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

### 3.12. Капитал

#### (1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

#### (2) Откупени сопствени акции

## ГРОЗД АД Струмица

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

### **(3) Законски резерви**

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

### **(4) Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

### **3.13. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

### **3.14. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

#### **(1) Краткорочни користи за вработените**

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

#### **(2) Користи по престанок на вработувањето**

## ГРОЗД АД Струмица

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

### 3.15. Резервации и неизвесности

#### (1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### (2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### 3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

#### 3.16.1. Пазарен ризик

##### а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

##### б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

##### б) Каматен ризик

## ГРОЗД АД Струмица

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

### 3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

### 3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

### 3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена (или е извршена) контрола на данокот од добивка за 2020 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

### 3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

## 3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар,

## ГРОЗД АД Струмица

објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

### 3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет

### 3.19. Финансиски инструменти

#### 3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити (не користи кредити - не се задолжува И своето работење го финансира исклучиво со сопствени средства) со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е следната:

3.19.1.Ризик од финансирање	во 000	2020	2019
Обврски по кредити		23.579	13.832
Пари и парични		95.536	102.619
<b>Пари (Нето обврски)</b>		<b>(71.957)</b>	<b>(88.787)</b>
Вкупен капитал		906.866	883.157
% на задолженост		<b>-7,93</b>	<b>-10,05</b>

#### 3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е следната:



## ГРОЗД АД Струмица

		2020	2019
		<b>Средства во 000 ден</b>	
ЕУР		31.476	15.309
УСД			
		<b>31.476</b>	<b>15.309</b>
		<b>Обврски во 000 ден</b>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
ЕУР		(179)	(157)
УСД			
		<b>(179)</b>	<b>(157)</b>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

		Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
		2020	2019	2020	2019
<b>Средства во 000 ден</b>					
ЕУР		(3.148)	(1.531)	3.148	1.531
УСД					
<b>Нето Ефект</b>		<b>(3.148)</b>	<b>(1.531)</b>	<b>3.148</b>	<b>1.531</b>
		Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
		2020	2019	2020	2019
<b>Обврски во 000 ден</b>					
ЕУР		18	16	(18)	(16)
УСД					
<b>Нето Ефект</b>		<b>18</b>	<b>16</b>	<b>(18)</b>	<b>(16)</b>

### 3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2020 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година			
	105.656		105.656
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

**Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2019 г е следната:**

## ГРОЗД АД Струмица

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	97.751		97.751
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

### 3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во 000 денари	
	2020	2019
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни</i>		
- Парични средства	95.536	102.619
- Побарувања од купувачи	89.816	86.791
- Останати побарувања	15.840	10.960
	<b>201.192</b>	<b>200.370</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	26.919	60.757
- Останати тековни обврски	8.108	5.556
	<b>35.027</b>	<b>66.313</b>
<i>Каматносни со променлива каматна стапка</i>		
- Кредити од банки	23.579	13.832
	<b>23.579</b>	<b>13.832</b>
<b>Вкупно</b>	<b>58.606</b>	<b>80.145</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

## ГРОЗД АД Струмица

	Зголемување за 2%		Намалување за 2%	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
Земени кредити	(472)	(277)	472	277
Дадени кредити	(472)	(277)	472	277

### 3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година според нивната доспеаност:

<b>Ризик од ликвидност 2020</b>	<b>До 1 месец</b>	<b>1-3 месеци</b>	<b>3-12 месеци</b>	<b>Над 12 месеци</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	95.536				<b>95.536</b>
Купувачи		89.816			<b>89.816</b>
Останати побарувања			15.840		<b>15.840</b>
Дадени позајмици					-
Вложувања					-
	<b>95.536</b>	<b>89.816</b>	<b>15.840</b>	-	<b>201.192</b>
Добавувачи		26.919			<b>26.919</b>
Кредити			21.036	2.543	<b>23.579</b>
Останати обврски		6.781			<b>6.781</b>
	-	<b>33.700</b>	<b>21.036</b>	<b>2.543</b>	<b>57.279</b>

  

<b>Ризик од ликвидност 2019</b>	<b>До 1 месец</b>	<b>1-3 месеци</b>	<b>3-12 месеци</b>	<b>Над 12 месеци</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	102.619				<b>102.619</b>
Купувачи		86.791			<b>86.791</b>
Останати побарувања			10.960		<b>10.960</b>
Дадени позајмици					-
Вложувања					-
	<b>102.619</b>	<b>86.791</b>	<b>10.960</b>	-	<b>200.370</b>
Добавувачи		60.757			<b>60.757</b>
Кредити			2.121	11.711	<b>13.832</b>
Останати обврски		5.556			<b>5.556</b>
	-	<b>66.313</b>	<b>2.121</b>	<b>11.711</b>	<b>80.145</b>

## ГРОЗД АД Струмица

### Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 ден. освен ако не е поинаку наведено.

<b>ПРИХОДИ</b>	<b>во 000 денари</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	236.602	265.424
Приходи од продажба на добра (производи) во странство	86.642	83.564
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	1.170	824
<b>ВКУПНО</b>	<b>324.414</b>	<b>349.812</b>
<hr/>		
<b>5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи од наплатени отпишани побарувања и од отпис на обврските	283	91
Останати приходи од работењето	35.901	13.518
Приходи од употреба на сопствени производство	17.515	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>53.699</b>	<b>13.609</b>
<hr/>		
<b>6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето	225	814
Приходи од орочени депозити	-	-
Приходи од вложувања во поврзани друштва	20	-
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	-	13.842
Останати финансиски приходи	-	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>245</b>	<b>14.656</b>
<hr/>		
<b>РАСХОДИ</b>		
<b>7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Трошоци за суровини и материјали (за производство)	130.481	134.411
Трошоци за материјали (за администрација)	674	256
Трошоци за енергија (за производство)	14.435	19.026
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	2.961	3.905
Трошоци за Сит.Инв, амбалажа и автогуми (за администр, управа и	1.706	2.420
<b>ВКУПНО</b>	<b>150.257</b>	<b>160.018</b>
<hr/>		
<b>8.НАБАВНА ВРЕДНОСТ во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	24.274	22.362
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-
Набавна вредност на продадени материјали, рез. делови и отпа	1.117	813
<b>ВКУПНО</b>	<b>25.391</b>	<b>23.175</b>

## ГРОЗД АД Струмица

<b>9. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Транспортни услуги	1.517	1.580
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	672	739
Надворешни услуги за изработ. на добра и изврш. на услуги	-	-
Услуги за одржување и заштита	11.194	5.418
Наем - лизинг	4.135	4.402
Комунални услуги	3.365	5.640
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	935	1.553
Интелектуални услуги	7.686	-
Останати услуги	2.123	12.451
<b>ВКУПНО</b>	<b>31.627</b>	<b>31.783</b>

<b>10. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Бруто-Плата и надоместоци на плата-производство	47.056	50.620
Бруто-Плата и надоместоци на плата-администрација	798	-
Останати трошоци за вработените	6.946	8.096
<b>ВКУПНО</b>	<b>54.800</b>	<b>58.716</b>

<b>11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Трошоци за амортизација	39.610	33.971
<b>ВКУПНО</b>	<b>39.610</b>	<b>33.971</b>

<b>12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО во 000 ден.</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	360	401
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	-	656
Надоместоци на членови на УО	12.308	11.363
Трошоци за спонзорства и донации	2.612	1.365
Трошоци за репрезентација	1.009	1.552
Трошоци за осигурување	620	613
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	716	736
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	975	552
Трошоци за сезонски работници по Договор на дело	22.893	20.379
Останати трошоци на работењето	27.460	10.454
<b>ВКУПНО</b>	<b>68.953</b>	<b>48.071</b>

<b>13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	1.351	888
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	1	-
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	750	1.294
Останати расходи од работењето	1.245	1.506
<b>ВКУПНО</b>	<b>3.347</b>	<b>3.688</b>

<b>14. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Расходи врз основа на камати од работењето со непов. друштва	324	748
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со непов.	642	946
<b>ВКУПНО</b>	<b>966</b>	<b>1.694</b>

### 15. Данок на добивка

## ГРОЗД АД Струмица

При оданочувањето на добивката за 2020 и 2019 година како основа се зема финансискиот резултат во Билансот на успех корегирани за непризнаени расходи за даночни цели. Во продолжение ги даваме податоците за 2020 година со споредбени податоци за 2019 година

<b>15. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА во 000 денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Финансиски резултат на Биланс на успех</b>	<b>28.226</b>	<b>53.931</b>
<b>Непризнаени расходи за даночни</b>	<b>10.393</b>	<b>8.373</b>
Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен	6.154	5.557
Трошоци за репрезентација	869	1.175
Парични и даночни казни, пенали и казнени камаџи за ненавремена	-	61
Други усогласување на расходи	3.370	1.580
Намалување на д.основа-реинв. Добили донации член 30-а од ЗДД	(1.712)	(22.241)
<b>Даночна основа</b>	<b>36.907</b>	<b>40.063</b>
<b>Пресметан данок на добивка</b>	<b>3.901</b>	<b>4.311</b>
Пресметано даночно олеснување за дадени донации по член 30-а од ЗДД	(901)	-
<b>Пресметан Данок по намалување</b>	<b>3.000</b>	<b>4.311</b>

<b>16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</b>		
Нето добивка за годината	25.226	49.620
<b>Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции број на акции</b>	<b>25.226</b>	<b>49.620</b>
Пондериран просечен број на обичните акции	25.551	25.551
Издадени обични акции на 1 јануари		
<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31.12.</b>	<b>25.551</b>	<b>25.551</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во МКД)</b>	<b>987,3</b>	<b>1.942</b>

### ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

#### 17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА во 000 ден.

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Фин.влож.	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
<b>Салдо на 1 Јануари 2020</b>	<b>72.765</b>	<b>690.925</b>	<b>399.289</b>	<b>67.536</b>	<b>1.230.515</b>
Зголемување	1.116	9.018	6.103		16.237
Инвестиции во тек			651		651
Пренос од инвестиции во тек					-
Намалување	(4.134)	(4.830)	(974)		(9.938)
<b>Салдо на 31.12.2020 (тековна година)</b>	<b>69.747</b>	<b>695.113</b>	<b>405.069</b>	<b>67.536</b>	<b>1.237.465</b>
<b>Исправка на вредноста</b>					
<b>Салдо на 1 Јануари 2020</b>		<b>374.550</b>	<b>343.297</b>		<b>717.847</b>
Амортизација		14.368	19.219		33.587
Намалување		(3.128)	(974)		(4.102)
<b>Салдо на 31 Декември 2020(тековна)</b>		<b>385.790</b>	<b>361.542</b>	-	<b>747.332</b>
<b>Нејо смейк. Вред. на 01.01. 2020</b>	<b>72.765</b>	<b>316.375</b>	<b>55.992</b>	<b>67.536</b>	<b>512.668</b>
<b>Нејо смейк. Вред. на 31.12.2020</b>	<b>69.747</b>	<b>309.323</b>	<b>43.527</b>	<b>67.536</b>	<b>490.133</b>

Во оваа белешка не се опфатени нематеријалните средства (софтвер 251.Илј.ден) и Биолошките нетековни средства во износ од 29.375Илј.ден .

## ГРОЗД АД Струмица

Следува преглед на Биолошките средства:

### 17.А. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

ОПИС	Недовршени земј.производи	Осн.стадо	Насади (нето вред)	Сред.во подготовка	ВКУПНО
<b>Состојба на 01.01.2020</b>		<b>510</b>	<b>34,736</b>		<b>35,246</b>
Зголемување-набавки		78	251		329
Намалување-продажби		(178)			(178)
Ожнеано-пренесено на залиха-активирано					-
Промена на вред. на биол.сред					-
Инвестиции во тек					-
Трошоци на аморти. на биол.сред.			(6,024)		(6,024)
<b>Состојба на 31.12.2020 г</b>	-	<b>410</b>	<b>28,963</b>	-	<b>29,373</b>
<b>Нетековни биолошки средства</b>		410	28,963		<b>29,373</b>
<b>Тековни биолошки средства</b>					<b>0</b>
<b>Вкупно биолошки средства</b>	-	<b>410</b>	<b>28,963</b>	-	<b>29,373</b>

### 18.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочните финансиски вложувања се однесуваат на вложување на друштвото во:

- Струмичко Поле АД Василево при што вкупниот влог изнесува 73.419 Илј. ден. односно 98.99% од основната главнина е во сопственост на ГРОЗД АД .
- Жито Струмица АД Струмица при што вкупниот влог во износ од 3.076.575 ЕУР, односно 88.27% од основната главнина е во сопственост на ГРОЗД АД .

### ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (во 000ден)

19. ЗАЛИХИ	2020	2019
Суровини и материјали на залиха	27.639	33.087
Отстапување од стандардните (плански) цени на суров и	5.988	-
Залиха на резервни делови	2.565	1.736
Ситен инвентар во употреба	8.104	6.735
Амбалажа на залиха	-	3.139
Амбалажа во употреба	4.481	1.643
Автогуми на залиха и употреба	-	-
Вред.усогласув на зал. на Ситниот инв,Амбалажата и автогумите	-	-
Производство (изградба) во тек	21.448	23.646
Готови производи на склад	173.100	145.520
Одстапување од цените на производите	-	(2.205)
Стоки во продавница	1.197	1.466
Вкалкулиран данок на додадена вредност	-	-
Разлика во цени на стоките	-	-
<b>СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ</b>	<b>244.522</b>	<b>214.767</b>

## ГРОЗД АД Струмица

<b>20. АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	<b>во 000 денари</b>	
(За Сир.и мат.,рез.делови,Сит.инв.,амбалза и авто гуми)	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	7.384	1.964
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Останати побарувања по аванси	-	2.180
<b>ВКУПНО</b>	<b>7.384</b>	<b>4.144</b>

<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА</b>	<b>во 000 денари</b>	
<b>21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Парични средства на трансакциски сметки во денари	36.761	48.296
Други парични средства-Обврзници		
Парични средства на девизни сметки и благајни	58.775	54.318
<b>ВКУПНО</b>	<b>95.536</b>	<b>102.614</b>

<b>22. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (во 000 ден)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Побарувања од купувачи во земјата	58.340	60.835
Побарувања од поврзани друштва	-	10.647
Побарувања од купувачи во странство	31.476	15.309
<b>ВКУПНО</b>	<b>89.816</b>	<b>86.791</b>

<b>23. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Данок на додадена вредност	2.158	1.119
Побарувања за повеќе платен данок на доб., данок на вк.прих и	-	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>2.158</b>	<b>1.119</b>

<b>24. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Останати побарувања од вработените	1.891	1.525
Краткорочни обврзници-готовински еквиваленти	4.149	4.149
Вредносно усогласување на краткорочни финансии	-	-
Останати побарувања и Активни Временски Разграничувања	257	23
<b>ВКУПНО</b>	<b>6.297</b>	<b>5.697</b>

<b>25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Бр. на акции</b>	<b>Бр. на</b>	<b>Бр. на</b>	<b>МКД (000)</b>
Обични акции со право на глас	25,551	25,551	80,076
Откупени сопствени			
<b>Вкупно обични акции</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,551</b>

**Номиналната вредност на една акција изнесува 50 ЕУР.**

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

<b>Акционер:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Васил Митев (73,13%)	19,198	19,198
Адинг ГРАДБА АД-Струмица (15,93%)	4,070	4,070

<b>26. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ во 000 денари</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и	2.543	11.711
<b>ВКУПНО</b>	<b>2.543</b>	<b>11.711</b>



## ГРОЗД АД Струмица

За обезбедување на кредитите друштвото има Договор за засновање на залог врз подвижни предмети и хартии од вредност (кои Друштвото ги поседува во Струмичко Поле АД и Жито Струмица АД) во форма на нотарски акт (со својство на извршна исправа), врз основа на договор за рамковен револвинг лимит и сите анекси кон истиот.

<b>КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>во 000 денари</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>27.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ</b>		
Обврски спрема добавувачи во земјата	26.947	60.763
Обврски спрема добавувачи од странство	(179)	(157)
Обврски спремаповрзани(зависни)друштва	-	-
Обврски од специфично работење	151	151
<b>ВКУПНО</b>	<b>26.919</b>	<b>60.757</b>
<b>28.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	556	-
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	-	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>556</b>	<b>-</b>
<b>29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	873	1.288
Обврски по даноци и акцизи	2.375	825
Обврски за данок на непризнати расх. и помалку искажани	-	26
Обврски по основ на ДДВ	497	314
<b>ВКУПНО</b>	<b>3.745</b>	<b>2.453</b>
<b>30.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.472	2.646
Останати обврски спрема вработените(патни,дневни и др.)	8	69
<b>ВКУПНО</b>	<b>2.480</b>	<b>2.715</b>
<b>31.ОСТАНАТИ КРАТК. ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА и</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Останати краткорочни обврски	23	388
Пасивни временски Разграничувања	1.304	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>1.327</b>	<b>388</b>
<b>32.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ во 000 ден</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Краткорочни кредити и заеми во земјата	21.036	2.121
Останати обврски	-	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>21.036</b>	<b>2.121</b>

За обезбедување и на кредитите друштвото има Договор за засновање на залог врз подвижни предмети и хартии од вредност (кои Друштвото ги поседува во Струмичко Поле АД и Жито Струмица АД) во форма на нотарски акт и извршна исправа, врз основа на договор за рамковен револвинг лимит и сите анекси кон истиот.

### 34.НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

#### Даночни обврски

Со состојба на 31 декември 2020 година не се вршени контроли по основ на данок од добивка , данок на додадена вредност и персонален данок на доход, ,поради што евидентираните даночни обврски во финансиските извештаи не може да се сметат за конечни.

## ГРОЗД АД Струмица

### Хипотеки и обезбедувања Белешка (26;32)

#### Гаранции:

Друштвото има непокриена платежна банкарска гаранција од НЛБ АД Скопје ГП 2020/15 на износ од 2.600.000 денари за обезбедување на акцизен долг за период 20.01.2020 до 20.01.2021 г. Краен рок за наплата на гаранцијата е 19.07.2021 година.

Исто така АД има банкарска гаранција од НЛБ банка АД Скопје ГП 2020/16 издадена на 20.01.2020 со важност до 20.01.2021 и рок на отплата до 19.07.2021 година на износ од 1.000.000 денари заради обезбедување на долг во движење на акцизни добра.

### 35. СУДСКИ СПОРОВИ

Против АД се води спор со Општина Струмица со вредност на спорот од 7.148.674 денари. Донесена е пресуда од Основен суд Струмица со која се одбива тужбеното барање на Општина Струмица. Поднесена е жалба, и се чека одлука од Апелационен суд Штип.

АД Грозд се јавува како тужител спрема Купувачи по основ на ненаплатени побарувања, со вкупна вредност на споровите 82.207 денари, за кои е поднесен предлог за издавање нотарски платен налог.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

### 36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.